



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

О Г Л А С

за искажување интерес

за работа во проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ **за следната позиција:**

Електроинженер

Обврски и одговорности:

Составен дел е од тимот за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ, одговорен за конкретен дел од изведбата (согласно искуството во областа).

Изработува проектни задачи и ги координира активностите на проектантите и ревидентите од соодветната област. Врши ревизија на проектна документација (контрола на пресметки, технички спецификации и количини во предмер пресметка).

Учествува во припрема на тендерска документација и евалуација според Закон за јавни набавки и според процедурите на Светска банка и FIDIC.

Врши надзор над квантитетот и квалитетот на изведбените работи, ги координира и контролира работите на изведувачот и надзорниот орган соодветно за областа за којашто е ангажиран.

Асистира на техничкиот координатор и техничкиот директор.

Дава поддршка на процесот за мониторинг и евалуација на проектите.

Вештини:

- Искуство и добри препораки во областа на електротехника
 - Способност за ефективна комуникација (на македонски и англиски јазик – усно и пишано)
 - Способност за работа со еден или повеќе тимови
 - Способност за поставување на приоритети и силни организациски вештини
 - Способност за изготвување на извештаи
 - Проактивен пристап и ориентираност кон решавање на проблеми
- Важечка возачка дозвола – Б категорија

Образование:

- Висока стручна спрема - студии од областа на електротехника

Искуство:

Најмалку 5 (пет) години професионално искуство во соодветната област

- искуство во проектирање, ревизија, изведба или надзор на здравствени објекти ќе се смета за предност
- одлично познавање англиски јазик
- изработка на проекти и/или ревизија на проектна документација во делот на електрични инсталации (високо струјни и нискострујни инсталации) и електрични слабострујни инсталации и автоматика за климатизација
- изведба и/или надзор над изведба на електрични инсталации (високо струјни и нискострујни инсталации) ,
- познавање од областа на автоматика - SCADA , PLC контролери со BACNet или LON протоколи на комуникација
- познавање на релевантни стандарди од областа (проектирање и изведба на здравствени објекти)
- искуство и познавање на FIDIC ќе се смета за предност
- работа со компјутери и канцелариски софтвер пакети (Auto CAD , MEP software , word-processing , excel , power point, датабази и интернет

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до **8 мај 2017** година и за оваа позиција потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со **НАЗНАКА – оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.**